



Бр. _____

Охрид, _____ 20__ год.

Врз основа на член 168, член 172 и член 176 од Законот за високо образование („Службен весник“ бр.82/2018), член 23 од Законот за работните односи („Службен весник“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018, 110/2019 и 267/2020), член 23 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни, соработнички звања и демонстратори на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид, деканот на Факултетот за информатички системи, визуелизација, дигитална мултимедијална и анимациска техника при Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид, распишува

ЈАВЕН КОНКУРС за избор во наставник во сите наставно-стручни звања

1. ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ, ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА, ДИГИТАЛНА МУЛТИМЕДИЈАЛНА И АНИМАЦИСКА ТЕХНИКА

**Избор на наставник во сите наставно - стручни звања
во научна област: 64004 – Англистика, 1 (еден) извршител, за време
определено со Закон за високото образование**

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР:

Покрај условите за вработување пропишани со Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови за избор во наставно-стручно звање пропишани со член 168 од Законот за високото образование.

Кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови за избор во наставно-стручно звање пропишани со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни, соработнички звања и демонстратори на Универзитетот и Анексот кон овој правилник.

Познавањето на англискиот јазик се докажува доколку кандидатот исполнува најмалку еден од следниве услови:

1. поседува сертификат за познавање англиски јазик од најмалку ниво В2 според Европската јазична рамка на Советот на Европа, или со соодветен сертификат за истото ниво издаден од официјален европски тестатор, член на здружението АЛТЕ на европски тестатори,
2. има комплетирано високо образование од прв и/или втор циклус на студии на англиски јазик,
3. изведувал настава на англиски јазик во времетраење од најмалку една академска година.

Со пријавата по јавниот конкурс, кандидатите за избор треба да ги достават следните документи:

- Кратка биографија (на англиски и македонски јазик);
- Мотивационо писмо (на англиски јазик);
- Диплома за завршен прв и втор циклус студии, во оригинал или копија заверена на нотар (Високообразовната квалификација стекната во странство треба да е призната во соодветна постапка);
- Уверение од прв и втор циклус студии, како доказ за постигнатиот просечен успех на студиите од прв и втор циклус;
- Доказ за исполнување на условот за познавање на англиски јазик, согласно критериумите во конкурсот;
- Потврда за работно искуство во наставно-научна дејност и примена на научно-истражувачки резултати;
- Список на научни и стручни трудови објавени во последните пет години пред објавувањето на огласот за избор (по еден примерок од трудовите во копија);
- Доказ за учество во проект/и (доколку има);
- Доказ за претходни избори во звања (доколку има);
- Уверение за државјанство, не постаро од 6 месеци, во оригинал или копија заверена на нотар
- Лекарско уверение– како доказ за општа здравствена состојба
- Доказ дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

Јавниот конкурс трае 8 (осум) дена од денот на објавувањето.

Изборот ќе се изврши во рокот предвиден со член 172 од Законот за високо образование (до шест месеца од објавувањето на јавниот конкурс).

Паричниот износ на основна плата во нето износ на лицата избрани во наставно-стручни звања зависи од звањето во кое истите се избрани (Лектор, нето 22.980,00 денари/Виш лектор 23.640,00 денари).

Работното време е утврдено согласно со академскиот календар, распоредот на часови и Правилникот за работен ред и дисциплина.

Потребните документи кандидатите ги доставуваат по пошта на адреса ул. Партизанска, бб, 6000, Охрид, електронска пошта contact@uist.edu.mk или директно во архивата на Универзитетот.

Некомплетните и ненавремено доставени документи нема да бидат земени предвид во постапката за одлучување.

Информации за работодавачот:

Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид

Седиште: ул. Партизанска бб, Дом на АРМ, 6000 Охрид

Телефон за контакт: 046 511 000

Лице за контакт: Јорданка Ц. Атанасова